



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

бр. 02-156/3

Скопје, 26.07.2022 година

Записник од шеесет и втора седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржана на 26.07.2022 година.

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, г-дин Антонио Јолевски по пат на непосредна видео комуникација констатираше дека на седницата се присутни мнозинството членови на Советот, и тоа г.Арбер Исаку, г.Фаик Арслани, г. Иџет Мемети, г. Коле Штерјев, г. Љубомир Јовески, г-ѓаЈасна Жежова, г-ѓа Фиданка Рајевска, г-дин Влатко Георгиевски и г-дин Љупчо Иваноски со што беа исполнети условите за одржување на шеесет и втората седница на Советот.

Претседателот на Советот го предложи следениот дневен ред:

1. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител по сопствено барање за јавниот обвинител во ОЈО Охрид г. Воислав Димоски.
2. Донесување на одлука за престанок на функција член на Советот на јавните обвинители на РСМ поради исполнување на услови за старосна пензија за г. Љупчо Ивановски.

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 62-та седница на Советот и воедно го предложи дневниот ред за оваа седница. Вака предложениот дневен ред едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот.

Под точка еден од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги извести членовите на Советот дека од страна на јавниот обвинител во ОЈО Охрид г-дин Воислав Димоски до Советот било доставено барање за престанок на функција јавен обвинител. Претседателот на Советот предложи поднесеното барање од страна на јавниот обвинител во ОЈО Охрид биде прифатено.

Предлогот на Претседателот на Советот едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот.

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука за престанок на функција јавен обвинител во ОЈО Охрид за г-дин Воислав Димоски по сопствено барање согласно член 44 од Законот за Советот на јавните обвинители на РСМ.

Под точка два од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека согласно Законот за изменување и дополнување на законот за работни односи (Сл. Весник на РСМ бр. 151/21) членот на Советот на јавните обвинители на РСМ г-дин Љупчо Иваноски на ден 09.08.2022 година полни 64 години возраст. Со што ги исполнува условите за старосна пензија. Претседателот на Советот предложи Советот да донесе одлука за престанок на функцијата член

на Советот заклучно со 09.08.2022 година и воедно Решението бр.04-34/13 за продолжување на договорот за вработување донесено на седница на Советот на ден 22.06.2021 година, бидеј ставено вон сила.

Предлогот на Претседателот на Советот едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот.

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука за престанок на функција член на Советот на јавните обвинители на РСМ за г-дин Љупчо Ивановски поради исполнување на услови за старосна пензија заклучно со 09.08.2022 година.

Отткако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи и шеесет и втората седница на Советот.

Записникот го водел
Аспарух Мисајловски
Генерален Секретар

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Антонио Јолевски**